



Општина РАДОВИШ

Бр. 26-361/3

од 24.08.2022год.

Градоначалникот на Општина Радовиш, решавајќи по барањето за одобрување Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект за КП 741 и КП 742 КО Радовиш вон град со класа на намена А4.4 и А4.3 – (Викенд куќи и други објекти за времено сместување), со површина на проектен опфат од 0.39 ха, во Општина Радовиш, врз основа на член 62 став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.в. на РМ бр.32/20) го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

СЕ ОДОБРУВА Планската Програма за изработка на Урбанистички Проект за КП 741 и КП 742 КО Радовиш вон град со класа на намена А4.4 и А4.3 – (Викенд куќи и други објекти за времено сместување), со површина на проектен опфат од 0.39 ха, во Општина Радовиш.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

До Општина Радовиш доставено е барање за одобрување на Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект за КП 741 и КП 742 КО Радовиш вон град со класа на намена А4.4 и А4.3 – (Викенд куќи и други објекти за времено сместување), со површина на проектен опфат од 0.39 ха, во Општина Радовиш.

-Комисијата за урбанизам формирана од страна на Градоначалникот со Решение бр.09-232/1 од 01.02.2022год. го разгледа барањето за одобрување на Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект за КП 741 и КП 742 КО Радовиш вон град со класа на намена А4.4 и А4.3 – (Викенд куќи и други објекти за времено сместување), со површина на проектен опфат од 0.39 ха, во Општина Радовиш. По разгледувањето на барањето, без забелешки, Комисијата за урбанизам констатира дека постапката може да продолжи.

Градоначалникот на Општина Радовиш по извршениот увид на приложената документација за одобрување на Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект за КП 741 и КП 742 КО Радовиш вон град, констатира дека се исполнети условите за одобрување согласно Законот за урбанистичко планирање ("Сл.в. на РМ" бр.32/20).

Согласно горенаведеното Градоначалникот на Општина Радовиш донесува Решение со кое се одобрува Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект за КП 741 и КП 742 КО Радовиш вон град со класа на намена А4.4 и А4.3 – (Викенд куќи и други објекти за времено сместување), со тех.бр. УП 76/21 од 04.2022год. изработен од МГ Проект ДООЕЛ Скопје.

Врз основа на горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се изјави посебна жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, преку овој орган до министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областуредување на просторот.

Жалбата се таксира согласно закон за административни такса.

ГРАДОНАЧАЛНИК
Ацо Ристов

Изработил:
Елена Стефановска д.п